

**ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ
МЕЃАШИ**

**РЕВИЗИЈА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12. 2012 ГОДИНА**

СОДРЖИНА

	страна
Извештај на Независните ревизори	3/4
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на состојба	5
Биланс на приходи и расходи	6
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричниот тек	7
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	8-17



МСФИ
ревизија

МСФИ РЕВИЗИЈА ТП – СКОПЈЕ

11 Октомври 1А Кат 2, Плоштад Македонија ББ Скопје

Даночен број: 5080012502283

Телефон: 02 3 11 23 23 и Мобилен: 070 333 713

www.msfi.com.mk; e-mail: msfi.revizija@gmail.com

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО РАКОВОДСТВОТО НА ПРВА ДЕТСКА АМБАСДАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Прва детска амбасада во светот Меѓаши - СКОПЈЕ коишто го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 Декември 2012 година, како и на соодветниот Биланс на приходи и расходи, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за паричните текови за годината што завршува на соодветниот датум и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски

МСФИ РЕВИЗИЈА ТП - СКОПЈЕ

постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Првата детска амбасада во светот Меѓаши Скопје, ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти финансиската состојба на Организацијата на ден 31 декември 2012 година како и промените на капиталот за годината која завршува на тој ден согласно Законот за сметководство за непрофитни организации и општо прифатените сметководствени принципи за објавување на финансиски извештаи во Република Македонија.

Скопје 20.11.2013

МСФИ Ревизија ТП -
Скопје
Овластен ревизор
Жарко Михајловски



БИЛАНС НА СОСТОЈБА

За годината што завршува на 31 Декември 2012 година

(во денари)

	Белешка	2012	2011
Вкупно тековни средства		2.444.225	1.343.401
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	7	548.081	258.389
Вкупно нетековни средства		548.081	258.389
Непокриени расходи од мината година			
ВКУПНО СРЕДСТВА		2.992.306	1.601.790
ПАСИВА			
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ			
Обврски спрема добавувачи	9	1.252.513	49.997
Други краткорочни обврски	9	12.877	864
Пасивни временски разграничувања(ПВР)	10	1.178.835	1.413.836
Краткорочни обврски и ПВР		2.444.225	1.464.697
ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА			
Деловен фонд	11	548.081	137.093
Фонд за заедничка потрошувачка			
Вкупно извори на средства		548.081	137.093
ВКУПНО ОБВРСКИ И ИЗВОРИ		2.992.306	1.601.790

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Извршен директор
М-р Драги Змијанац

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

За годината што завршува на 31 Декември 2012 година

(во денари)	Белешка	2012	2011
Вкупни приходи	12	9.784.552	7.577.024
Вкупни расходи	13	10.011.409	6.162.324
Разлика меѓу приходи и расходи		-226.857	1.348.952
Други приходи			
Пренесен дел на вишок на приходи од претходна година	10	1.413.836	65.748
Вишок на приходи за наредна година	10	1.186.979	1.414.700
Даноци и придонеси од добивката		8144	864
Вкупно вишок приходи за наредна година	10	1.178.835	1.413.836

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Извршен директор
М-р Драги Змијанац

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

За годината што завршува на 31 Декември 2012 година

(во денари)

	Деловен фонд	Фонд за заедничка потрошувачка	Вкупно
Состојба на 01.01.2012	137.093	0	137.093
Набавка на основни средства	492.070	-	492.070
Корекции од минати години	85.731		85.731
Покривање загуби од претходни години			
Амортизацијс	174.926	-	174.926
Ревалоризација на основните средства	8.113	-	8.113
Состојба на 31.12.2012	548.081	0	548.081

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел од Финансиските Извештаи

Во текот на 2012 година деловниот фонд е зголемен за вредноста на ново набавени основни средства во вредност од 492.070 денари, за нето ефектот од ревалоризација во износ од 8.113 денари, за корекции од минати години во износ од 85.731 денар, а намален за вредноста на амортизацијата во износ од 174.926 денари.

Корекцијата од минати години се однесуваат на несоодветно прокнижена амортизација, ревалоризација и набавка на основни средства во минати години (кои беа нотирани и во ревизорскиот извештај од 2011 година) за што се направени корекции во 2012 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
за годината завршена на 31 Декември 2012
(во Денари)

31 Декември 2012

Готовински тек од оперативни активности

Добивка после оданочување

Коригирано за

Амортизација

174.926

Залихи

Побарувања од купувачи

(136.712)

Останати побарувања

24.662

АВР

(1.181.125)

Финансиски вложувања

Обврски спрема добавувачи

1.202.516

Обврски за аванси депозити и кауции

Останати краткорочни обврски

12.013

(235.001)

ПВР

*Нето готовина од оперативни активности***(138.721)****Готовински тек од инвестициони активности**

Набавка на основни средства

(492.070)

Инвестиции

Други промени

27.452

*Нето готовина од инвестициони активности***(464.618)****Готовински тек од финансиски активности**

Долгорочни финансиски кредити - нето

Деловен фонд

410.988

*Нето готовина од финансиски активности***410.988****Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти****(192.351)****Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период****710.820****Пари и парични еквиваленти на крајот од пресметковниот период****518.469**

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Организацијата Прва Детска Амбасада во Светот – Меѓаши во понатамошниот текст (Организацијата) основана е на 29.04.1992 година како непрофитна организација во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Адреса Коста Новаковиќ бр.22а Скопје

Жиро сметка 200000010722372

Даночен број 4030995179890

Дејност на Организацијата е заштита на детските права и зајакнување на НВО движењето за правата на детето во Република Македонија. Во текот на 2010 година извршени се промени во делот на проширување на дејноста на организацијата.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на организацијата се составени во согласност со законската регулатива применлива во Република Македонија за непрофитни организации и тоа:

Законот за сметководство на непрофитни организации, Законот за персонален данок, Законот за данок од добивка како и Правилникот за сметководство на непрофитни организации, Правилникот за содржината на одделни сметки во сметковниот план на непрофитни организации, и општоприфатените сметководствени принципи за објавување на финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се прикажани во валута Македонски денари, освен ако не е поинаку наведено.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, парични средства на жиро сметките и девизните сметки кај комерцијалните банки. Парите и паричните еквиваленти се водат спрема нивната набавна (номинална) вредност.

3.2 Побарувања

Побарувањата се водат според нивната набавна вредност. Во билансот на состојба тие се искажуваат според нивната нето реализирана вредност, која се добива откако ќе се изврши исправка на вредноста или отпис на неквалитетни и тешко наплативи побарувања.

3.3 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојаните средства) во билансот на состојба се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за исправката на вредноста (амортизација) и загубите поради оштетување.

Во моментот на стекнувањето, постојаните средства се евидентираат според нивната набавна вредност, која се состои од фактурната вредност на средството зголемена за зависните трошоци за набавка. Материјалните и нематеријалните вложувања се евидентираат како расход на периодот по нивната набавна вредност, со истовремено зголемување на деловниот фонд.

За износот на амортизацијата и отуѓени средства во тековната година деловниот фонд се намалува.

Постојните средства и исправката се ревалоризираат.

3.4 Амортизација

Материјалните и нематеријалните вложувања (постојните средства) се амортизираат со примена на пропорционална метода, така што набавната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно за секое средство .

Пропишани стапки за амортизација:

Назив на средството	Пропишана.год.стапка
Мебел и деловен инвентар	12 %
Компјутерска опрема и софтвер	20%
Телекомуникациска опрема и моторни возила	14%
Останата неспомената опрема	10%

3.5 Обврски спрема добавувачи и останати обврски

Обврските спрема добавувачите и останатите обврски се евидентираат според нивната набавна (номинална)вредност

3.6 Политика за евидентирање на приходите

Признавање на приходите и расходите кај непрофитните организации се спроведува по принципот на настанатост, односно приходите и расходите се признаваат во моментот на нивното настанување за соодветниот пресметковен период или 30 дена по истекот на пресметковниот период ако се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврски од тој пресметковен период, според критериумот на мерливост и расположивост.

3.7 Политика за евидентирање на расходите

Со законската регулатива на Р.М непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно расходите се признаваат како издатоци кои се однесуваат на тековната година, доколку се платени до 31 јануари наредната година, додека неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки - Други активни временски разграничувања.

3.8 Износи искажани во странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат по средниот курс на НБРМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсни разлики опфатени се во билансот на приходи и расходи како други приходи и расходи во пресметковниот период.

Вредноста на позначајните валути на 31.12.2012 година изнесуваа:

Ознака на валута	2012	2011
EUR	61,500	61,505
USD	46,651	47,534
CHF	50,910	50,956

3.9 Даноци и придонеси

Организацијата пресметува даноци и придонеси по различни основи и видови согласно законската регулатива во Р.М.

Согласно законот за ДДВ активностите на организацијата се ослободени од ДДВ без право на одбивка на претходниот данок.

Данокот од добивка се пресметува и плаќа на даночно непризнаени расходи во даночниот биланс.

БЕЛЕШКА 4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следното:

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Денарска жиро сметка	511.667	697.225
Благајна	6.766	13.595
Девизна сметка	36	-
<i>Вкупни парични средства</i>	<u>518.469</u>	<u>710.820</u>

Паричните средства се однесуваат на парични средства на жиро сметките и средствата во благајна. Истите се усогласени со банковите изводи од 31.12.2012 година и дневник на благајната од 31.12.2012 година.

БЕЛЕШКА 5. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТЕЊЕ

Вкупните побарувања на крајот од пресметковниот период ги чинеа:

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Побарување од работењето	742.160	563.403
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси	2.471	13.338
<i>Вкупни побарувања</i>	<u>744.631</u>	<u>576.741</u>

Побарување од работењето во вкупен износ од 744.631 денар се однесуваат на побарувања од донаторите во износ од 435.420 денари кое салдо потекнува од мината година и истото се однесува на побарување кое е наплатено но повторно книжено како приход. За овој износ потребно е да се корегираат приходите и да се затвори побарувањето. Оваа грешка е констатирана во ревизорскиот извештај од 2011 година но не е коригирана во текот на 2012 година, корекцијата е направена на почетокот на 2013 година. Побарување од купувачи во износ од 248.102 денари се состои од побарување за продадени новогодишни честитки кои не се наплатени до крајот на пресметковниот период. Побарување од 58.638 денари е побарување за дадени аванси на вработени лица. Износот од 2.471 денари се однесува на претплатен данок од добивка

БЕЛЕШКА 6. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со законската регулатива во РМ непрофитните организации го применуваат принципот на парично начело, односно како расходи се признаваат само издатоците кои се однесуваат за тековната година доколку се платени до 31. Јануари наредната година. Неплатените расходи се евидентираат преку аналитичките сметки од сметката – други активни временски разграничувања.

На сметките АВР на крајот на пресметковниот период беа евидентирани:

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Други активни временски разграничувања	1.181.125	55.840
<i>Вкупни други активни временски разграничувања</i>	<u>1.181.125</u>	<u>55.840</u>

Други активни временски разграничувања се однесуваат пресметани трошоци за договор за дело кои не се исплатени до крајот на пресметковниот период за кои постојат фактури од авторска агенција. Трошоците за овие договори потекнуваат од минати години а се евидентирани во 2012 година со што не се соодветно евидентирани трошоците и финансискиот резултат од претходните години

БЕЛЕШКА 7. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Движењето и компонентите на основните средства за годината што завршува на 31.12.2012 година

Ревалоризирана набавна вредност Земј. Градеж` Опрема Немат Вкупно					
Состојба на почеток на годината 01.01.2012	0	0	587.783	0	587.783
Нови набавки	0	0	492.070	0	492.070
Расходувани	0	0		0	
Ревалоризација	0	0	27.368	0	27.368
Други средства	0	0	26.710	0	26.710
Состојба на крајот на годината 31.12.2012	0		1.133.931	0	1.133.931
Ревалоризирана исправка на вредноста					
Состојба на почеток на годината 01.01.2012	0	0	329.394	0	329.394
Амортизација за годината	0	0	174.926	0	174.926
Ревалоризација на исправката	0	0	19.255	0	19.255
Расходувано	0	0		0	
Други промени	0	0	62.275	0	62.275
Состојба на крајот на годината 31.12.2012	0	0	585.850	0	585.850
Нето книговодствена вредност на 01.01.2012	0	0	258.389	0	258.389
Нето книговодствена вредност на 31.12.2012	0	0	548.081	0	548.081

Во текот на 2012 година основните средства се зголемени за 492.070 денари за донирани две леки коли во вредност од 455.100 и набавени опрема ЛЦД проектор со вредност од 20.480 денари и компјутер со вредност од 16.490 денари. Во делот други средства е евидентирана ревалоризацијата на набавната вредност од 2011 година

За 2012 година пресметана е амортизација и ревалоризација согласно законската регулатива во Р.М

Во делот други промени евидентирана е амортизацијата и ревалоризација на исправка на вредноста од 2011 година кој износ не беше соодветно евидентиран во 2011 година.

БЕЛЕШКА 8. ПЛАТИ

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Нето плати	1.708.505	609.499
Даноци од плати	133.231	35.346
Придонеси од плати	681.668	198.939
<i>Вкупни плати</i>	<u>2.523.404</u>	<u>843.784</u>

На крајот на пресметковниот период здружението имаше 4 вработени. За истите се пресметани и исплатени плати и придонеси согласно законската регулатива во Република Македонија.

БЕЛЕШКА 9. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Добавувачи во земјата	1.252.513	49.995
Обврски спрема вработени	-	-
Обврски за даноци	12.877	864
Обврски за краткорочни позајмици	-	-
<i>Вкупни краткорочни обврски</i>	<u>1.265.390</u>	<u>50.869</u>

Вкупните обврски кон добавувачите кои не се платени во пресметковниот период се однесуваат на обврски од тековното работење на организацијата.

БЕЛЕШКА 10. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Вишок на приходи за наредна година	1.178.835	1.413.836
<i>Вкупни пасивни временски разграничувања</i>	<u>1.178.835</u>	<u>1.413.836</u>

Вишокот на приходи евидентиран на оваа сметка е резултат на примени донации за проекти чија имплементација продолжува и во наредната година

БЕЛЕШКА 11. ДЕЛОВЕН ФОНД

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Деловен фонд	548.081	137.093
<i>Вкупни деловен фонд</i>	<u>548.081</u>	<u>137.093</u>

Деловниот фонд е зголемен за ново набавените основни средства во 2012 година и корекциите од 2011 година кои се објаснете во извештајот за промени во капиталот.

БЕЛЕШКА 12. ДЕЛОВНИ ПРИХОДИ

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Приходи од донации	7.688.026	5.572.452
Приходи од доброволни прилози на физички лица	602.720	167.000
Приходи од продажба на честитки	977.191	821.983
Приходи од членарини дипломатски кор	-	408.912
Приходи од правни субјекти	-	-
Приходи од доброволни прилози каси	188.114	75.509
Приходи од камати и курсни разлики	898	2.046
Приходи од поврат на ДДВ	-	-
Приходи од други извори	327.603	14.424
Приходи од отпис на обврски	-	-
Приходи од продажба на основни средства	-	448.950
Пренесен дел на вишок на приходи од мината година	1.413.836	65.748
<i>Вкупни деловни приходи</i>	<u>11.198.388</u>	<u>7.577.024</u>

Организацијата своите приходи ги остварува од донации и сопствени приходи обезбедени од нејзините активности. Донациите според намената се или ненаменски за реализирање на програмските активности на Организацијата или строго наменски за реализирање на конкретен проект. Како донатори во 2012 година се јавуваат стопански субјекти, физички лица, организации од земјата и странство.

12.1 Приходи од донации

Приходи од донации кои во текот на 2012 година беа уплатени на сметката на организацијата за реализирање на нејзините проектните активности и се од следните донатори:

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Кралство Холандија	-	297.123
Швајцарска Амбасада	268.418	949.540
Стопански субјекти	606.540	56.000
Министерство за економски развој и соработка на Германија	3.476.000	2.553.492
Министерство за труд и социјална политика	150.000	90.000
Европска комисија	2.596.389	1.242.226
УНИЦЕФ	278.721	152.721
Француска амбасада	-	121.951
Амбасада на Австралија	244.996	-
GAW Brisel	48.572	-
Даикин Аирконд-Виена	-	92.285
Еурочајлд	-	17.114
Мировна Академија Сараево	18.390	-
<i>Вкупни приходи од донации</i>	<u>7.688.026</u>	<u>6.162.624</u>

Сопствените приходи во износ од 3.510.361 се остварени од доброволни прилози од касички, физички лица и продажба на новогодишни честитки во вкупен износ од 2.096.526 денари и пренесен дел на вишок на приходи од мината година во износ од 1.413.836 денари.

12.2 Приходи по проекти

Од вкупно остварените приходи на здружението по одредени проекти алоцирани се следните приходи:

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Програма за мировно образование	3.508.338	2.675.443
Поддршка на ранливи групи на деца СОС телефон и дневен центар за деца	1.554.802	1.363.490
Заштити ги твоите права	849.481	-
Тренинг за новинари	150.000	-
Од дом на свое	1.036.930	262.137
Мониторинг на детски права	374.672	169.835
Млади во акција	1.710.507	762.536
Сопствени приходи и други приходи за реализација на проектни активности	1.036.467	2.343.583
Фонд за новогодишни честитки	977.191	-
<i>Вкупни приходи од проекти</i>	<u>11.198.388</u>	<u>7.577.024</u>

Алокацијата на приходите по одредени активности е евидентирана во сметководството по одредени проекти како посебни трошковни единици. Во ставката СОС телефон се инкорпорирани и приходите за дневен центар за деца .

БЕЛЕШКА 13. ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Трошоци за материјали	304.890	215.704
Трошоци за енергија	114.570	73.095
Други материјални расходи	395.172	99.474
Комунални услуги	26.692	14.113
ПТТ услуги	273.099	297.100
Транспортни услуги (патни трошоци)	745.788	403.204
Печатарски услуги	165.830	283.900
Непроизводни услуги	459.614	542.428
Реклама за проекти	198.799	8.000
Угостителски услуги за проекти	1.500.285	548.072
Негативни курсни разлики	9.442	18.500
Провизии на платен промет	52.805	28.491
Камати	-	1.468
Надомест на работници и граѓани	-	1.192.562
Авторски хонорари	2.338.616	1.581.359
Членарини	24.621	11.070
Други нематеријални трошоци	-	-
Пренесени средства на други субјекти	133.824	-
Дополнително утврдени расходи од мината година	130.592	-
Набавка на опрема	613.366	-
Бруто плати	2.523.404	843.784
<i>Вкупни деловни расходи</i>	<u>10.011.409</u>	<u>6.162.324</u>

1. Трошоците за материјали во износ од 304.890 денари ги чинат		
-Канцелариски материјал		158.730
-помошни материјали		114.945
-средства за хигиена		1.252
-ситен инвентар		29.963
2. Трошоците за енергија во износ од 114.570		
-трошоци за електрична енергија		10.488
-гориво		104.082
3. Инвестиционо одржување на средствата-395.172		
-одржување на средствата		139.317
-останати услуги		255.855
4. Други материјални расходи - 1.666.115		
-Услуги од други –фотокопирање		23.068
-Услуги дизајнирање и печатење		142.762
-Хотелски и угостителски услуги за реализација на проекти		1.500.285
5. Комунални услуги	26.692	
-Трошоци за вода		26.692
6. ПТТ трошоци	273.099	
-трошоци телеком		208.663
-поштенски трошоци		64.436
7. Транспортни услуги	745.788	
-транспортни услуги		619.969
-такси превоз		125.819
8. Непроизводни услуги	459.614	
-Наем на возило		15.025
-наем на опрема		18.020
-Адвокатски и правни услуги		42.244
-сметководствени услуги		279.756
-ревизорски услуги		43.542
-други расходи		61.027
9. Реклама за проекти	198.799	
-реклама за проекти		198.799
10. Останати трошоци	5.826.670	
-Негативни курсни разлики		9.442
-Провизии на платниот промет		52.805
-Договори за дело и авторски договори		2.338.616
-Членарини		24.621
-Бруто плати		2.523.404
-Пренос на средства на други субјекти		133.824
-Набавка на опрема		613.366
-Вонредни расходи		130.592

Во вкупните трошоци најголемо е учеството (48%) на трошоците исплатени на учесниците во реализирање на проектните активности како договори за дело, авторски договори и бруто плати. Останатите трошоци како се наведени во претходниот преглед се однесуваат за нормално функционирање на организацијата како и за спроведување на проектите кои ги имплементираа во 2012 година.

13.1 Расходи по проекти

Од вкупно остварените расходи во 2012 година за реализација на конкретни проекти се следните:

Расходи по проекти

	31 Декември 2012	31 Декември 2011
Бесплатен СОС телефон	-	82.235
Програма за мировно образование	3.840.829	101.958
Дневен центар за деца и млади и СОС телефон	143.213	2.132.855
Мониторинг на детски права	245.130	146.077
Млади во акција	823.880	-
Тренинг за новинари	150.868	-
Од дом на свое	1.624.775	262.137
Активности за борба против дискриминацијата	-	605
Заштити ги твоите права	845.377	1.168.692
Новогодишни честитки	781.560	611.179
Општи расходи за реализација на проектни активности	1.555.777	1.656.586
<i>Вкупни расходи по проекти</i>	<u>10.011.409</u>	<u>6.162.324</u>

БЕЛЕШКА 14. ПРЕГЛЕД НА СПРОВЕДЕНИ АКТИВНОСТИ

Во текот на 2012 година беа спроведени следните проектни активности:

1. Бесплатен СОС телефон
2. Бесплатна правна служба
3. Борба против насилство, злоупотреба на деца, педофилија и родосквернавење
4. Глобална недела на акција за вклучување на сите деца во образованието
5. Дневен центар за деца кои не одат на училиште
6. Детски работилници за правата на детето
7. Социјална служба
8. Лобирање, застапување и мониторирање на состојбата со детските права во Република Македонија
9. Мировно образование
10. Поддршка на ранливите групи на деца во Република Македонија
11. Од дом на свое
12. Самоодржливост и филантропија
13. Заштити ги своите права – младински права и активна партиципација
14. Обележување на 20 години од постоењето на Првата детска амбасада во светот Меѓаши

Во завршниот годишен извештајот за реализирани активности во 2012 година кој е објавен од организацијата подетално се опишани сите активностите кои беа спроведени во 2012 година.